



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација



Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација
Проектот е финансиран од Европската Унија

Јавна дебата „Како до поефикасни и потранспарентни јавни набавки?“

21 април 2015 (вторник), Ресторан „Шампион“, Радовиш

почеток 12:30 часот

Почитувани,

Здружението „Инвентивност“ од Радовиш и Граѓанската мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација, Ве покануваат на јавна дебата „Како до поефикасни и потранспарентни јавни набавки?“, што ќе се одржи **на 21 април 2015 г., во ресторанот „Шампион“, со почеток во 12:30 часот.**

На настанот ќе се дискутира за спроведувањето на јавните набавки во единиците на локалната самоуправа, пред сè од аспект на идентификување на позитивни практики во насока на зголемување на транспарентноста, отчетноста и одговорноста при трошењето на јавните пари на локално ниво. На дебатата ќе учествуваат неколку граѓански организации членки на мрежата, како и претставници на локалната самоуправа во Радовиш и на универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.

Во контекст на темата, домаќините од Здружението „Инвентивност“, ќе го претстават истражувањето за недостатоците и позитивните страни на актуелните политики поврзани со јавните набавки на локално ниво, во општините Радовиш и Конче.

Од Фондацијата за развој на локалната заедница Штип, ќе го презентираат истражувањето за отчетноста и транспарентноста на локалната самоуправа во организирањето и спроведувањето на јавните набавки.

Свое видување за спроведувањето на јавните набавки ќе изнесат претставници на канцеларијата за локален економски развој во Општина Радовиш и на одделението за јавни набавки при универзитетот „Гоце Делчев“ од Штип.

Дебатата е дел од циклусот на јавните дебати што се организираат во повеќе градови низ целата земјата, во рамки на Проектот „Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација“, што го спроведуваат Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ Скопје (ИДСЦС), Охрид Институтот за економски стратегии и меѓународни односи (ОИ) и Македонскиот институт за медиуми (МИМ), со финансиска поддршка на Европската Комисија, преку програмата IPA Civil Society Facility. Целта на проектот е ди ги зајакне улогата и придонесот на граѓанското општество во остварување на стандардите на доброто владеење и во процесот на ЕУ интеграција.

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.

Граѓанска мрежа за спречување на конфликт на интереси во јавната администрација
Проектот е финансиран од Европската Унија

Програма на настанот

12:15-12:30 Регистрација на учесниците

12:30-12:45 Воведно обраќање

Презентација на проектот „Граѓанска мрежа за спречување на
конфликт на интереси во јавната администрација“

Ружица Стојановска, проект координатор во Институтот за економски
стратегии и меѓународни односи Охрид (ОИ)

12:45-13:45 Дебата: „Како до поефикасни и потранспарентни јавни набавки?“

УЧЕСНИЦИ

Јанка Димитрова, Здружение „Инвентивност“, Радовиш

Невенка Лонгурова Гирова, Фондација за развој на локалната заедница,
Штип

Верица Газепова, канцеларија за локален економски развој, општина
Радовиш

Виолета Шаклева, раководител на одделот за јавни набавки,
Универзитет „Гоце Делчев“, Штип

13:45-14:15 Дискусија

14:15-14:30 Коктел



Граѓанска мрежа за
спречување на конфликт
на интереси во јавната
администрација

Изразените гледишта во никој случај не ги рефлектираат гледиштата на Европската Унија.